



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Slu

vesnik NEM

2

Skopje

p. fan 5

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 30 Јануари 1963

БЕЛГРАД

БРОЈ 4

ГОД. XIX

Цена на овој број е 60.— дина. — Претплата за 1963 година изнесува 2.300.— дина., а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристик'а бр. 1. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

40.

Врз основа на членот 12 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59) и чл. 81 и 82 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Работите на царинската служба ги вршат Управата за царини и царинарниците како нејзини територијални органи.

Член 2

Управата за царини ги врши особено следните работи:

1) ја организира царинската служба на царинското подрачје на Југославија и се грижи за правилното вршење на таа служба;

2) ја следи и проучува примената и дејството на царинската тарифа;

3) во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите основува, спојува и укинува царинарници и ги определува нивните подрачја и седишта;

4) учествува во подготвувањето на нацрти на царинската тарифа и на други прописи од областа на царините;

5) се грижи за пополнувањето на царинската служба со стручни кадри и за нивното усовршување;

6) врши надзор над работата на царинарниците и се грижи за обезбедување еднообразна примена на царинските и други прописи;

7) соработува со меѓународни организации по царински прашања.

Член 3

Царинарниците непосредно вршат работи на царински надзор и цариневње на стоки; вршат контрола на правилната примена на девизните прописи што се однесуваат на патничкиот промет со странство, како и други работи од делокругот на царинската служба кои според одредбите од Царинскиот закон и од други сојузни прописи спаѓаат во надлежност на царинарниците.

Секоја царинарница самостојно ја извршува претсметката на расходите врз основа на акредитивите изведени од претсметката на приходите и расходите на Управата за царини.

Член 4

Управата за царини може да им дава на царинарниците задолжителни упатства за работа, а по потреба да им определува и посебни задачи.

Управата за царини врши надзор над извршувањето на претсметките на расходите на царинарниците, како и над другото материјално работење на царинарниците.

Во вршењето на овластувањата од ст. 1 и 2 на овој член Управата за царини може од царинарниците да бара доставување на постојани или повремени извештаи за работењето на царинарниците

односно за извршувањето на одделни работи од нивниот делокруг.

Член 5

Царинарниците ја водат во прв степен управната постапка по работите од својата надлежност и административно-казнената постапка по царинските прекршоци.

Управата за царини решава по жалбите против решенијата на царинарниците донесени во прв степен во управната и административно-казнената постапка.

Член 6

Надзор над законитоста на работата на Управата за царини во смисла на членот 43 од Законот за државната управа, врши сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА

A. Управа за царини

Член 7

Работите на Управата за царини ги вршат: директор, помошници на директорот и организациони единици.

1. Директор

Член 8

Со работата на Управата за царини раководи директорот.

Директорот ја претставува Управата за царини.

Член 9

Директорот ја организира работата во Управата за царини, дава упатства за работа и се грижи за унапредувањето на службата и стручната работа на службениците.

Директорот донесува решенија за работните односи за сите службеници и работници во царинската служба, освен за оние службеници за чии работни односи решава Сојузниот извршен совет.

Правото за донесување решенија за работните односи на определени службеници и работници директорот може да го пренесе врз управниците на царинарниците.

Директорот формира стручни и други комисии и ги именува и разрешува нивните членови.

Член 10

Директорот ги потпишува актите за чие донесување е надлежна Управата за царини.

Директорот може со посебно решение да ги овласти своите помошници, началниците на одделенија или други службеници на Управата за царини да потпишуваат определени акти во управната постапка, како и акти од областа на материјално-финансиското работење, согласно со одредбите од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62 и 53/62).

2. Помошници на директорот

Член 11

Во Управата за царини постојат двајца помошници на директорот, што му помагаат на директорот во вршењето на работите.

Помошниците на директорот ги вршат работите што ќе им ги определи директорот.

Помошниците на директорот ги назначува Сојузниот извршен совет.

Ако е директорот отсутен или спречен, го заменува еден од помошниците што ќе го определи тој.

3. Организациони единици

Член 12

Во Управата за царини постојат следните организациони единици:

- 1) Управно-правно одделение;
- 2) Одделение за економски анализи и меѓународни врски,
- 3) Инструкторско-ревизионо одделение,
- 4) Одделение за сузбивање на криумчарењето,
- 5) Организационо-кадровско одделение,
- 6) Општо одделение,
- 7) Главна царинска лабораторија.

Член 13

Управно-правното одделение се грижи за правилното применување на царинската тарифа и на другите тарифи што се применуваат во царинската постапка; се грижи за правилната примена на одредбите од меѓународните договори, спогодби и конвенции што се однесуваат на царинската постапка и царинската служба; подготвува второстепени решенија во управната и административно-казнената постапка; изработува нацрти на прописи што ги донесува или предлага Управата за царини, и врши други правни работи.

Управно-правното одделение има во својот состав: Тарифен отсек, Отсек за прекршоци и Правен отсек.

Член 14

Одделението за економски анализи и меѓународни врски собира податоци за применувањето на царинските тарифи и ги анализира тие податоци; ги проучува меѓународните конвенции, договори и спогодби кои во целина или делумно се однесуваат на прашањата од областа на царините; ги следи и проучува странските царински прописи; организира и води евиденција за определени царински податоци.

Одделението за економски анализи и меѓународни врски има во својот состав: Отсек за економски анализи и Отсек за меѓународни врски.

Член 15

Инструкторско-ревизионо одделение им укажува стручна помош на царинарниците во работата и ги прегледува нивните сметковни документи.

Инструкторско-ревизионото одделение има во својот состав: Инструкторски отсек и Отсек за ревизија.

Член 16

Одделението за сузбивање на криумчарењето ја организира службата за спречување, откривање и сузбивање на криумчарењето; ги проучува начините на криумчарење на стоки и начините и мерките за откривање и сузбивање на тоа криумчарење; соработува со други државни органи во спречувањето, откривањето и сузбивањето на криумчарењето, и се грижи за снабдување на царинските органи со техничка и друга опрема потребна за откривање и сузбивање на криумчарењето.

Одделението за сузбивање на криумчарењето има во својот состав: Оперативен отсек и Технички отсек.

Член 17

Организационо-кадровското одделение врши работи во врска со организацијата на царинската служба и со систематизацијата на работните места; се грижи за стручното образование на царинските службеници и за нивното правилно распоредување; ги врши работите во врска со стручните испити и оценувањето на службениците; подготвува документација и изработка на сите решенија за работните односи на службениците и работниците на царинската служба; ја води персоналната евиденција.

Организационо-кадровското одделение има во својот состав: Отсек за организација, Отсек за кадри и Отсек за работни односи.

Член 18

Општото одделение ги води: административните, канцелариските и сметководствените работи; врши надзор над сметководственото и материјално работење на царинарниците; се грижи за изградбата на царински деловни и други објекти и на станбени згради за царинските службеници, и врши надзор над правилното користење и одржувањето на тие објекти, подготвува предлози за обезбедување на материјалните средства за потребите на Управата за царини и на царинарниците и врши надзор над правилната употреба на тие средства.

Општото одделение има во својот состав: Административен отсек, Отсек за сметководство и Отсек за материјално работење.

Административниот отсек има писарница.

Член 19

Во делокругот на Главната царинска лабораторија спаѓаат работите во врска со хемиско-технолошкото испитување на царинските стоки.

Поблиски упатства за работата на Главната царинска лабораторија пропишува Управата за царини.

4. Комисија за царински прекршоци

Член 20

Во Управата за царини постои Комисија за царински прекршоци.

Комисијата за царински прекршоци се состои од претседател и два члена и се формира во почетокот на секоја година.

Претседателот и членовите на Комисијата за царински прекршоци и нивните заменици ги именува директорот на Управата за царини од редот на службениците на Управата за царини.

Комисијата за царински прекршоци решава по жалбите против решенијата на царинарниците донесени во прв степен.

Административните работи за Комисијата за царински прекршоци ги врши Отсекот за прекршоци на Управно-правното одделение

5. Колегиум

Член 21

Во Управата за царини постои колегиум, кој го сочинуваат: директорот, помошниците на директорот, началниците на одделенијата и стручните службеници што ќе ги определи директорот.

Колегиумот ги разгледува и дава мислење за основните прашања на организацијата и работата на царинската служба и за нацртите на прописи или мерките што му се предлагаат на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите; го разгледува предлогот на претсметката на приходите и расходите на Управата за царини, како и другите важни прашања што ќе ги изнесе директорот пред колегиумот.

6. Раководни и други службеници

Член 22

Со работата на одделение раководи началник, кого го назначува директорот на Управата за царини.

Во вршењето на работите началниците на одделенија се должни да се придржуваат кон упатствата што им ги дава директорот и пред него се одговорни за својата работа.

Ако началник е отсутен или спречен, го заменува службеник определен од директорот.

Член 23

Со работата на отсек раководи шеф, кого го назначува директорот.

Шефот на отсек работи според упатствата од началникот на одделение и нему му одговара за својата работа.

Член 24

Референтите и други службеници ги проучуваат прашањата и предметите од делокругот на својата организациона единица, подготвуваат документација, реферати и решенија за тие прашања и предмети, работат на изработка на прописи, водат потребни евиденции и вршат други работи што ќе им се доверат.

Б. Царинарници**Член 25**

Работите од делокругот на царинарница ги вршат: управник, помошник на управникот и организациони единици на царинарницата.

1. Управник**Член 26**

Управникот на царинарницата ја организира работата во царинарницата, раководи со таа работа и одговара за работата на царинарницата.

Управникот на царинарницата ја претставува царинарницата.

Управникот на царинарницата ги донесува решенијата за работните односи на службениците и работниците на царинарницата за чие донесување е овластен, ги распоредува службениците и работниците на царинарницата на работни места, се грижи за нивното стручно образование и е дисциплински старешина на службениците и работниците на царинарницата.

Управникот на царинарницата се назначува од директорот на Управата за царини.

Ако е управникот на царинарницата отсутен или спречен, го заменува помошникот или службеникот што ќе го определи тој во согласност со директорот на Управата за царини.

2. Помошник на управникот**Член 27**

Помошникот на управникот на царинарница му помага во работата на управникот на царинарница, и ги врши работите што ќе му ги определи управникот на царинарница.

Помошникот на управникот на царинарница се назначува од директорот на Управата за царини.

3. Организациони единици**Член 28**

Царинарница може да ги има следните организациони единици: испостави, отсеци и реферати. Кои организациони единици ќе постојат во одделна царинарница, определува директорот на Управата за царини со решението за основавање на царинарницата или со посебно решение.

Член 29

Царински испостави се основаат во места каде што тоа го бараат интересите на стопанството (на железничка станица, во лука, пристаниште, пошта, на аеродром и слично) и вршат определени работи од делокругот на царинарницата.

Со решението за основавање на испостава се определуваат работите од делокругот на царинарницата што ќе ги врши таа испостава и се утврдува нејзиното подрачје и седиште.

4. Шефови на испостави и отсеци, референти и други службеници**Член 30**

Шефовите на испостави раководат со работата на испоставите, а шефовите на отсеци — со работата на отсеците, и тие му одговараат за својата работа на управникот на царинарницата.

Шефовите на испостави и шефовите на отсеци ги назначува директорот на Управата за царини по предлог од управникот на царинарницата.

Член 31

Референтите и други службеници ги вршат работите на работните места на кои се назначени.

5. Комисија за царински прекршоци**Член 32**

Царинарница има комисија за царински прекршоци, која во почетокот на секоја година ја формира управникот на царинарницата.

Комисијата се состои од претседател и два члена.

Комисијата за царински прекршоци донесува првостепени решенија по царинските прекршоци во административно-казнената постапка.

Административните работи за комисијата за царински прекршоци ги врши отсекој за прекршоци односно соодветната организациона единица во чиј делокруг спаѓаат работите на административно-казнената постапка.

6. Стручни комисии**Член 33**

За вршење определени стручни работи управникот на царинарницата може, во согласност со директорот на Управата за царини, да формира стручни комисии во царинарницата.

III. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА**Член 34**

За дисциплинските неуредности на службениците на царинарницата решава управникот на царинарницата, а за дисциплинските неуредности на службениците на Управата за царини и на управниците на царинарниците — директорот на Управата за царини.

Дисциплинските престапи на службениците на органите на царинската служба ги судат првостепените дисциплински судови при царинарниците и Дисциплинскиот суд при Управата за царини.

Директорот на Управата за царини може да определи две или повеќе царинарници да имаат заеднички првостепен дисциплински суд.

Дисциплинскиот суд при Управата за царини им суди во прв степен на службениците на Управата за царини, на управниците на царинарниците и на нивните помошници, а во втор степен решава по жалбите против пресудите на првостепените дисциплински судови при царинарниците.

По жалбите против првостепените пресуди на Дисциплинскиот суд при Управата за царини одлучува Сојузниот виши дисциплински суд.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 35**

Систематизацијата на работните места во Управата за царини и во царинарниците ги определува со посебно решение директорат на Управата за царини, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа.

Член 36

Поблиски прописи за внатрешната организација на царинарниците донесува Управата за царини.

Член 37

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за организацијата и работата на Управата за царини и на царинарниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/57).

Член 38

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 13
22 јануари 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

41.

Врз основа на чл. 55 и 60 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА СОЈУЗНИОТ СООБРАКАЕН ИНСПЕКТОРАТ****Член 1**

Се основува Сојузен сообраќаен инспекторат, како орган на управата во состав на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.

Член 2

Во делокруг на Сојузниот сообраќаен инспекторат спаѓаат инспекциските работи од областа на поморскиот, речниот, воздушниот, железничкиот, поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, јавните патишта, друмскиот и радио-сообраќајот што со одредбите од важечките прописи се ставени во делокруг на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.

Член 3

Со работата на Сојузниот сообраќаен инспекторат раководи генерален инспектор на сообраќајот. Генералниот инспектор на сообраќајот го назначува и го разрешува од должност Сојузниот извршен совет.

Член 4

Во Сојузниот сообраќаен инспекторат постојат за областите на поморскиот и речниот сообраќај, воздушниот сообраќај, јавните патишта и друмскиот сообраќај, како и за областа на радио-сообраќајот, посебни организациони единици, со кои раководат главни инспектори.

За вршење на работите од својот делокруг секоја организациона единица има потребен број инспектори.

Член 5

Генералниот инспектор на службата за инспекција на железничкиот сообраќај и генералниот инспектор на службата за инспекција на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај се должни да го известуваат Сојузниот сообраќаен инспекторат за состојбата на безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, односно за состојбата и појавите во областа на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, како и да му поднесуваат годишен извештај за работата на службата на инспекција.

Сојузниот сообраќаен инспекторат може да бара од службите на инспекциите при Заедницата на Југословенските железници и Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони да извршат определени инспекциски работи од делокругот на службата за инспекција на железничкиот односно поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, а овие служби се должни да ги извршат тие работи и за тоа извршување да поднесат извештај.

Член 6

Внатрешната организација на Сојузниот сообраќаен инспекторат ќе се утврди со прописот за внатрешната организација на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба се укинуваат: Управата за поморство и речен сообраќај, Управата за цивилно воздухопловство, Сојузната управа за патишта и Управата за радио-сообраќај, како органи на управата во состав на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.

Член 8

Инспекциските работи од надлежноста на досегашната Управа за поморство и речен сообраќај, Управата за цивилно воздухопловство, Сојузната управа за патишта и Управата за радио-сообраќај се пренесуваат во надлежност на Сојузниот сообраќаен инспекторат, а управните работи — во надле-

жност на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, освен работите што се ставени во надлежност на новооснованата Дирекција за цивилна воздушна пловидба.

Член 9

Службениците и работниците на укинатите управи од членот 7 на оваа уредба ги презема Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.

Службениците и работниците на досегашната Управа за цивилно воздухопловство што вршеле работи ставени во надлежност на Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба, ги презема оваа дирекција.

Член 10

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 12
22 јануари 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

42.

Врз основа на членот 52 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57) и членот 60 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА****Член 1**

Се основува Дирекција за цивилна воздушна пловидба (во понатамошниот текст: Дирекцијата), како сојузен орган на управата за вршење на управните работи во областа на воздушната пловидба.

Член 2

Дирекцијата ги врши работите во врска со спроведувањето и контролата на воздухопловите на воздушните патишта во воздушниот простор на Југославија, дава согласност на редовите за летање, врши прегледи на воздухоплови, води регистар на воздухопловите, дава мислење дали се исполнети техничките и други пропишани услови за отворање воздухопловни пристаништа, ги извидува несреќите, ги спроведува стручните испити на летачкиот персонал, соработува со установите и организациите на други земји и со меѓународните организации во областа на спроведувањето и контролата на воздухопловите, учествува во подготвувањето на меѓународните спогодби во таа област и се грижи за нивното извршување, и врши други управни работи од областа на спроведувањето и контролата на воздухопловите, ако одделни од тие работи не се ставени во надлежност на други сојузни органи на управата.

Дирекцијата во согласност со Државниот секретаријат за работите на народната одбрана и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, ги утврдува воздушните патишта и граничните влезни и излезни коридори во воздушниот простор на Југославија.

Член 3

Дирекцијата има својство на правно лице

Член 4

Со работата на Дирекцијата раководи директор. Директорот го назначува и го разрешува од должност Сојузниот извршен совет.

Член 5

За спроведување воздухоплови на воздушните патишта на Југославија Дирекцијата наплатава надместок.

Височината на надместокот се определува со тарифата, што ја донесува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа.

Приходите од надместоките што ќе ги оствари Дирекцијата во динари и девизи се водат на посебна сметка кај банката и можат да се користат само за набавка на нови и одржување на постојните уреди и опрема за спроведување и контрола на воздухопловите, како и за унапредување на службата за спроведување и контрола на воздухопловите.

Средствата од посебната сметка се користат врз основа на посебна претсметка, што ја донесува Дирекцијата во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа.

Член 6

Дирекцијата ги врши работите од својот делокруг преку обласните центри како подрачни органи и преку своите организациони единици.

Внатрешната организација на Дирекцијата се утврдува со правилникот, што го донесува Дирекцијата, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 7

Обласните центри ги вршат работите од својата надлежност на подрачјето што го утврдува Дирекцијата, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски и со Државниот секретаријат за работите на народната одбрана.

Обласните центри на секој аеродром на своето подрачје, отворен за јавен воздушен сообраќај, имаат организациона единица за спроведување и контрола на воздухопловите во реонот на аеродромот.

Обласните центри имаат организациони единици за спроведување и контрола на воздухопловите и на определени аеродроми на Воздухопловниот сојуз на Југославија што се на нивното подрачје. На кои аеродроми на Воздухопловниот сојуз на Југославија ќе постојат овие организациони единици определува Дирекцијата.

Член 8

Надзорот над работата на Дирекцијата и другите права и должности предвидени во членот 43 од Законот за државната управа ги врши Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски може во вршењето на правото на надзор да ги укине или поништи актите на Дирекцијата донесени вон управната постапка, ако се во спротивност со законот или со други прописи.

Член 9

Административно-казнената постапка по воздухопловните прекршоци што ќе ги стори органот на користењето, сопственикот или водачот на воздухоплов или други лица што учествуваат во воздушната пловидба или во подготовките за неа, или организациите што стопански ги искористуваат аеродромите, ја води во прв степен обласниот центар.

За жалбата против решението на обласниот центар донесено во прв степен, решава Дирекцијата.

Член 10

На зградите, уредите, опремата, инвентарот и друг имот што ги користела досегашната Управа за цивилно воздухопловство со правото за користење се здобива Дирекцијата.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат: Уредбата за организацијата и работата на Управата за цивилно воздухопловство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), одредбите на членот 28 ст. 3 и 4 од Уредбата за воздушната пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/49), на членот 37 ст. 1 до 5 од Уредбата за воздушната пловидба кој е изменет со членот 12 под в) на Уредбата за согласување на посебните прописи за прекршоци во уредбите и во другите прописи донесени од Владата на ФНРЈ и од нејзините органи со одредбите на Основниот закон за прекршоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/51) и Решението за овластување Управата за цивилно воздухопловство да одредува гранични влезно-излезни коридори во воздушниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/54).

Член 12

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 8

22 јануари 1963 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

43.

Врз основа на членот 170 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПРИВРЕМЕНАТА ОПШТА ЦАРИНСКА ТАРИФА****Член 1**

Во Уредбата за Привремената општа царинска тарифа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/62, 16/62 и 42/62) членот 3 се менува и гласи:

„Царинската основица врз која се применуваат нормите од Привремената општа царинска тарифа ја сочинува вредноста според нормалната цена на стоките што се увезуваат, наголемена за износот на сите трошоци за превоз, осигурување и допрема до југословенската граница.

Како нормална цена се зема цената по која стоките што се увезуваат се купуваат на странскиот слободен пазар.

Во примената на Привремената општа царинска тарифа како вредност во смисла на ст. 1 и 2 од овој член ќе се зема, по правило, фактурната вредност на стоките што се увезуваат. Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите ќе пропише во кои случаи нема да се постапи вака и ќе донесе поблиски прописи за утврдување на царинската основица од ставот 1 на овој член.“

Член 2

Во членот 6 став 1 точка 2 на крајот од текстот точката се заменува со запирка и по тоа се додаваат зборовите: „во согласност со одредбите од членот 3 на оваа уредба.“

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Вредноста на стоките што граѓаните ги купуваат во консигнационен лагер, се зема од фактурата што ќе ја испостави држкателот на лагерот.“

Член 3

Членот 7 се менува и гласи:

„Ако царината за стоките што стопански организации ги увезуваат без плаќање противвредност се определува според вредноста, царинската основица се утврдува на начинот предвиден во членот 3 од оваа уредба.“

Член 4

По членот 10 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 10а

При царинењето на стоките што југословенски и странски државјани ги примаат во пратки од странство ќе се примени единствена царинска норма од 40% врз вкупната вредност на стоките во пратката, ако во пратката се наоѓаат два или повеќе вида стоки чија вкупна вредност не преминува 20.000 динари и ако е очигледно дека стоките се наменети исклучиво за потребите на домаќинството на лицето што ја прима пратката.

Во вредноста на стоките во смисла на ставот 1 од овој член не се засметува вредноста на стоките во пратката на кои според Привремената општа царинска тарифа не се плаќа царина.

Член 10б

При царинењето на определени стоки што југословенски државјани и странски државјани со живеалиште во Југославија ги внесуваат при враќањето од патување во странство, ќе се примени единствена царинска норма од 40% врз вкупната вредност на внесените стоки, не сметајќи ја вредноста на стоките за кои е одобрена повластицата од членот 13 на оваа уредба и на стоките на кои според Привремената општа царинска тарифа не се плаќа царина.

Кои стоки ќе се царинат по царинска норма во смисла на ставот 1 од овој член, определува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансииите, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам.“

Член 5

Во членот 13 точката 2 се менува и гласи:

„2) на предметите што југословенски државјани и странски државјани со живеалиште во Југославија ќе ги внесат при враќање од патување во странство за свои лични потреби и за потребите на своето домаќинство, до вкупната вредност од 30.000 динари.

Повластицата од оваа точка може да се користи само еднаш во текот на календарската година.

Југословенски државјани и странски државјани со живеалиште во Југославија што во странство биле на приватно или туристичко патување, можат да ја користат повластицата од оваа точка само ако нивниот престој во странство траел најмалку 5 дена.“

По точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а) на предметите што југословенски и странски државјани ги примаат од странство во пратки, ако вкупната вредност на стоките во пратката не преминува 2.000 динари.“

Во точката 3 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка и по тоа се додава нов став 2, кој гласи:

„Кои предмети спаѓаат во предмети на домаќинство и во која количина можат да бидат ослободени од плаќање царина пропишува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансииите.“

Точката 5 се менува и гласи:

„5) на предметите за облекување, домаќинство и неопходен стопански инвентар, освен на моторните возила, што ќе ги увезат југословенски и странски државјани што се доселуваат односно се враќаат во Југославија.

Југословенските државјани можат да ја користат повластицата од ставот 1 на оваа точка само ако поминале во странство најмалку три години.

Лицата од ставот 1 на оваа точка што порано биле постојано настанети во Југославија, не плаќаат царина ниту на моторното возило што ќе ги увезат при доселувањето во Југославија, ако од Југославија се иселиле пред 6 април 1941 година.

Како стопански инвентар во смисла на ставот 1 од оваа точка се подразбираат предметите потребни за вршење на редовното занимање на доселеното лице, ако тоа според важечките прописи може да се занимава со такво занимање.

Повластицата од оваа точка може да се користи само за предметите што ќе се увезат во рок од 6 месеци од денот на доселувањето односно од денот на добивањето на одобрение за уселување и постојано настанување во Југославија. Овој рок Управата за царини може да го продолжи ако го бараат тоа посебните околности под кои се врши доселувањето.“

Точката 6 се менува и гласи:

„6) на предметите чија вкупна вредност изнесува најмногу 200.000 динари што ќе ги внесат југословенски државјани или странски државјани од југословенско потекло, што поминале во странство најмалку 3 години, кога им доаѓаат во посета на своите роднини.

Повластицата од оваа точка може да се користи само при една посета во текот на календарската година.“

По точката 7 се додава нова точка 7а, која гласи:

„7а) на стоките од помала вредност што се увезуваат заради вообичаена распределба и потрошувачка на саеми и изложби на кои учествуваат и странски излагачи.

Видот и количината на стоките што можат да се увезуваат со повластицата од оваа точка, како и постапката за ослободување од плаќање царина, ќе ги пропише сојузниот Државен секретаријат за работите на финансииите.“

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 11
22 јануари 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

44.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ****Член 1**

Во Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62 и 18/62) во членот 84 по ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:

„Врз основа на посебно одобрение од републичкиот орган на управата надлежен за работите на трговијата и туризмот, пазариштата на големо можат да се занимаваат и со промет на земјоделски производи во свое име и за своја сметка, а според прописите што важат за претпријатијата за снабдување.“

Досегашниот став 8 станува став 9.

Член 2

Во членот 89 ставот 2 се менува и гласи:

„Договори за производство и испорака на земјоделски производи можат со индивидуални производители да склучат земјоделски задруги.“

Член 3

По членот 89 се додава нов член 89а, кој гласи:
„Со цел за унапредување на производството и прометот на земјоделски производи, договори за производство и испорака на земјоделски производи можат со индивидуални производители, по исклучок од одредбата на членот 89 став 2 на оваа уредба, да склучуваат и стопански организации што се занимаваат со производство, преработка или промет на земјоделски производи, ако на подрачјето на кое вршат производствена кооперација со индивидуални земјоделски производители имаат за вршењето на таа кооперација посебно организирана погонска односно деловна единица која мора да има обезбедени потребни стручни кадри и уреди и опрема за вршење на соодветните работи во растителното и сточното производство, како и за прифаќање на земјоделски производи и за манипулирање со тие производи.“

Поблиски прописи за примена на одредбите од ставот 1 на овој член донесува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за земјоделство и шумарство, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 5
22 јануари 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

45.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61, 6/62 и 11/62) во членот 7 по ставот 10 се додава нов став 11, кој гласи:

„Данок на промет при увозот не се плаќа на стоките на кои се применува царинската норма од чл. 10а и 10б од Уредбата за Привремената општа царинска тарифа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/62, 16/62, 42/62 и 4/63), ниту на стоките ослободени од плаќање царина со посебно решение на Сојузниот извршен совет донесено врз основа на членот 170 став 1 од Царинскиот закон.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 6
22 јануари 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

46.

Врз основа на членот 52 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ОПШТО-ДРЖАВНИТЕ ПОТРЕБИ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАТА

Член 1

Во Уредбата за оснивање Дирекција на објектите за општодржавните потреби на репрезентацијата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57 и 28/59) во членот 2 по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) угостителските и други услуги;“.

Досегашната точка 3 станува точка 4.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 9
22 јануари 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

47.

Врз основа на членот 13 став 1 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА КРИМИНОЛОШКИ И КРИМИНАЛИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА

Член 1

Во Уредбата за Институтот за криминолошки и криминалистички истражувања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/60 и 16/62) во членот 4 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Советот на Институтот има 15 членови.“

Пет членови на советот именува Сојузниот извршен совет од редовите на научни, стручни и други јавни работници, по еден член делегираат сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за правосудни работи, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за социјална политика и народно здравје, Сојузното јавно обвинителство и Заедницата на југословенските универзитети, а четири члена избира научно-стручниот колектив на Институтот од својата средина.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 10
22 јануари 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

48.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за Сојузниот буџет за 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62), во врска со одредбата од ставот 11 на точката 9 од главата X на Сојузниот општествен план за 1963 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДОТАЦИЈАТА ПРЕДВИДЕНА ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1963 ГОДИНА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ

1. Средствата на дотацијата за инвестиции во областа на туризмот предвидени во Сојузниот буџет за 1963 година во износ од 9.600 милиони динари се внесуваат според одредбите од оваа одлука во општествените инвестициони фондови на општините и народните републики.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе се користат за одобрување кредити за изградба на објекти и за набавка на опрема што придонесуваат за унапредување на странскиот туристички промет.

Како објекти во смисла на ставот 1 на оваа точка се подразбираат особено: објектите за сместување и исхрана, објектите за потребите на трговијата, комуналните објекти, локалните патишта, сообраќајните средства и објектите за забава и спорт.

3. Од средствата од точката 1 на оваа одлука им се доделуваат на: Народна Република Србија 1.060 милиони динари, Народна Република Хрватска 6.530 милиони динари, Народна Република Словенија 1.340 милиони динари, Народна Република Босна и Херцеговина 240 милиони динари, Народна Република Македонија 140 милиони динари и Народна Република Црна Гора 290 милиони динари.

4. Од средствата од точката 3 на оваа одлука им припаѓаат најмалку 80% на општествените инвестициони фондови на општините, а остатокот — на инвестиционите фондови на народните републики.

5. Со републички прописи ќе се определи учеството на одделни општествени инвестициони фондови на општините во распределбата на средствата од точката 4 на оваа одлука, земајќи го предвид при таа распределба остварениот девизен прилив или бројот на нокевањата на странски туристи на подрачјето на одделни општини. За распределбата на овие средства со републички прописи можат да се определат и други мерила.

6. Од средствата што им припаѓаат на општествените инвестициони фондови на општините се издвојуваат 35% за одобрување кредити на угостителските и туристичките стопански организации.

Учеството на угостителските и туристичките стопански организации во поглед на височината на кредитот се определува сразмерно со бројот на нокевањата на странски туристи односно со девизниот прилив остварен во тие организации.

Стопанските организации од ставот 2 на оваа точка се должни во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето за одобрување на кредитот да го известат општинскиот народен одбор дали ќе го користат кредитот. Неискористените средства од страна на одделни угостителски и туристички стопански организации ќе се употребат за давање кредити на други стопански организации од ставот 2 на оваа точка.

7. Средствата од точката 3 на оваа одлука можат да се користат ако во иста височина и за намените од точката 2 на оваа одлука, за вложувања во 1963 година, се обезбедени средства во општествените инвестициони фондови на народните републики, во општествените инвестициони фондови на општините и во фондовите на стопанските и други организации.

Се смета дека средствата од ставот 1 на оваа точка се обезбедени кога републичката стопанска банка и комуналните банки ќе ѝ дадат докази на Службата на општественото книговодство при Глав-

ната централа на Народната банка дека тие средства се издвоени за целите од точката 2 на оваа одлука.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, средствата од точката 3 на оваа одлука можат како аванс да се користат во височина до 50% и пред давањето на доказите според ставот 2 од оваа точка.

8. Пресметувањето на потрошокот на средствата од точ. 1 и 7 на оваа одлука се врши тримесечно.

9. Ануитетите по овие кредити се приходи на општествениот инвестиционен фонд од кој се одобрени тие кредити.

10. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам, во согласност со Државниот секретаријат за работите на финансииите.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Уредбата за средствата што се внесуваат во општествените инвестициони фондови и во фондовите на угостителските стопански организации заради финансирање на инвестициите за туризам („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/61 и 27/61).

12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 17

22 јануари 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

49.

Врз основа на точката 6 од главата XVII на Сојузниот општествен план за 1963 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СКЛАДОВИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ

1. Од позитивната разлика остварена во работењето со постојаните државни материјални резерви во 1962 година им се доделуваат на:

1) Дирекцијата за суровини до 500 милиони динари — за изградба на складови за сместување и чување на државни материјални резерви на суровини, течни горива и технички маснотии;

2) Дирекцијата за исхрана до 2.500 милиони динари — за изградба на складови за сместување и чување на државни материјални резерви на жито.

Овие средства се водат на посебни сметки кај Југословенската инвестициона банка.

2. Износот од точката 1 под 1 на оваа одлука ѝ се доделува на Дирекцијата за суровини без обврска за враќање и без интерес.

Складовите изградени за целите од точката 1 под 1 на оваа одлука ќе ги води Дирекцијата за суровини како свои основни средства.

Дирекцијата за суровини може во рамките на средствата од точката 1 под 1 на оваа одлука да ги намира обврските за изградба на резервоари настанати пред влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Од средствата предвидени во точката 1 под 2 на оваа одлука Југословенската инвестициона банка ќе дава инвестициони кредити врз основа на програмата за изградба што ја донесува Дирекцијата за исхрана.

4. Југословенската инвестициона банка ќе склучува со инвеститорите што ќе ги определи Дирекцијата за исхрана договори за давање на кредитите од точката 3 на оваа одлука со следните услови:

1) за изградба на силоси — со рок за враќање до 50 години и со интерес по норма од 1% годишно;

2) за изградба на механизирани складови — со рок за враќање до 30 години и со интерес по норма од 1% годишно;

3) за изградба на други склади — со рок за враќање до 20 години и со интерес по норма од 2% годишно.

5. Дирекцијата за исхрана ќе склучи со инвеститорот договор со кој му ја доверува изградбата на инвестициониот објект врз основа на програмата за изградба од точката 3 на оваа одлука а под условите од точката 4 на оваа одлука. Со овој договор Дирекцијата за исхрана ќе го обврзе инвеститорот да го изгради инвестициониот објект во целина од средствата на кредитот, а може да предвиди и височина на учеството на инвеститорот во трошоците на изградбата на инвестициониот објект и давање гарантен износ според финансиските можности на инвеститорот и важноста на инвестициониот објект. Во договорот ќе се предвиди дека Дирекцијата за исхрана, покрај органите определени според важечките прописи, ќе врши надзор над изградбата на инвестициониот објект.

6. На кредитите дадени според одредбите од оваа одлука, се применуваат важечките прописи за кредитите за инвестиции, ако со оваа одлука не е пропишано поинаку.

7. За употребата на ануитетите од точката 1 под 2 на оваа одлука ќе се донесе посебна одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 16

22 јануари 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

50.

Врз основа на членот 19 од Законот за Сојузниот буџет за 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СОЈУЗЕН БУЏЕТ И ОПШТА УПРАВА ДА ИЗВРШИ РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ

1. Се овластува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа средствата на Сојузниот буџет за 1963 година предвидени во 1 дел, 43 раздел, партија 193 за зголемување на платите да ги распореди врз одделни сојузни органи.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 4

22 јануари 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

51.

Врз основа на членот 60 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61 и 28/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИХОДИТЕ СО КОИ СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА САМОСТОЈНО РАСПОЛАГА ЗАРАДИ ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАСХОДИ

1. Со приходите што ги остварува од продажбата на статистички публикации и од надоместокот за услугите што ги врши со користење на слободните капацитети за потребите на порачачите вон своите редовни задачи, Сојузниот завод за статисти-

ка (во понатамошниот текст: Заводот) самостојно располага заради финансирање на расходите определени со оваа одлука.

2. Слободните капацитети на Заводот можат да се користат за потребите од точката 1 на оваа одлука само по одобрение од директорот на Заводот или од службеникот што тој ќе го овласти за тоа.

3. Цените на статистичките публикации и височината на надоместокот за услугите на Заводот се определуваат во ценовникот што го пропишува директорот на Заводот со одобрение од советот на Заводот и од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа.

4. Приходите од точката 1 на оваа одлука можат да се користат за подмирување на расходите во врска со дејностите од кои се остваруваат приходите, и тоа:

1) за набавки на потрошни материјали;

2) за транспортни трошоци;

3) за набавки на опрема неопходна за извршување на примените обврски од кои се остваруваат приходите;

4) за плати и надоместоци за прекувремена работа на службениците и работниците на Заводот за работа на вршење на услугите од точката 1 на оваа одлука и за хонорари на надворешните соработници и хонорарните службеници ангажирани за работа на тие работи;

5) за хонорари на аквизитерите за продажба на статистички публикации;

6) за други расходи во врска со дејностите од кои се остваруваат приходите, што ќе ги утврди директорот на Заводот во согласност со советот на Заводот и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа.

5. Приходите од точката 1 на оваа одлука се водат на посебна сметка кај банката.

6. Работите и евиденциите по приходите и расходите од посебната сметка ги води сметководството на Заводот, согласно со прописите што важат за државните органи.

7. Планирањето на годишните приходи од точката 1 на оваа одлука и на расходите што се подмируваат од тие приходи се врши со посебна претсметка на Заводот.

Расподелбата на вишокот на приходите над расходите од посебната сметка се врши со завршната сметка за извршувањето на претсметката.

Со завршната сметка може од вишокот на приходите над расходите да се издвои до 20% за награди на службениците и работниците на Заводот што ги вршат работите од точката 1 на оваа одлука. Другите средства од вишокот на приходите над расходите можат да се користат за набавка на опрема заради проширување на капацитетите на Заводот.

8. Претсметката на приходите и расходите и завршната сметка од точката 7 на оваа одлука ги донесува директорот на Заводот, во согласност со советот на Заводот и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа.

При давањето согласност на претсметката на приходите и расходите Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа ќе води посебно сметка средствата за лични расходи од точката 4 на оваа одлука да бидат определени во сразмера со користењето на капацитетите на Заводот за неговите редовни задачи и за потребите на порачачите вон неговите редовни задачи.

Кога при давањето согласност на завршната сметка ќе го определува процентот за награди на службениците и работниците што ги вршат работите од точката 1 на оваа одлука, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа ќе води сметка за реализацијата на програмата и за резултатите на работата на службениците и работниците во врска со извршувањето на таа програма.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука приходите книжени на сметката на Заводот бр. 101-12-3295014 ќе се пренесат во корист на со-

Јузниот буџет, а сметката на Заводот бр. 101-12333/90 се гаси и салдото од таа сметка ќе се пренесе во корист на посебната сметка отворена кај банката според оваа одлука.

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

Р. п. бр. 20
22 јануари 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

52.

Врз основа на одредбата под 1 на точката 1 од главата XVII на Сојузниот општествен план за 1963 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ГРАВОТ ОД РОДОТ НА 1963 И 1964 ГОДИНА

1. На земјоделските задруги (општи земјоделски задруги, селански работни задруги и специјализирани земјоделски задруги), земјоделските стопанства, земјоделските комбинати, земјоделските индустриски комбинати, економиите и стопанските организации што стопанисуваат со шуми им се обезбедуваат гарантирани цени за гравот од родот на 1963 и 1964 година, и тоа:

	Динари за 1 кг
1) за гравот од I група — — —	150
2) за гравот од II група — — —	130
3) за гравот од III група — — —	100
4) за мешан грав — — —	80

Цените од ставот 1 на оваа точка се подразбираат франко натоварено во вагон или друго превозно средство, натоварна станица во местото на продавачот, и тоа за квалитетот на гравот определен со прописот од точката 2 на оваа одлука.

2. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за земјоделство и шумарство.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 15
22 јануари 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

53.

Врз основа на одредбата под 1 на точката 1 од главата XVII на Сојузниот општествен план за 1963 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИСКЛУЧИТЕЛНО ПОКАЧУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ЈАГЛЕНОТ

1. Рудниците на јаглен можат цените по кои го продавале јагленот до влегувањето во сила на оваа одлука по исклучок да ги зголемат за 5%. Ова зголемување на цената се однесува на сите количини јаглен што рудниците на јаглен ќе ги испорачат од 28 јануари до 31 март 1963 година.

2. Стопанските организации што се занимаваат со производство на стоки или со вршење на услуги, за кои цената ја определил надлежниот орган или чии цени се опфатени со контролата на цените според важечките прописи, не можат цените на тие производи и услуги да ги зголемат поради покачувањето на цената на јагленот според точката 1 од оваа одлука.

3. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општи стопански работи.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 7
26 јануари 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

54.

Врз основа на членот 22 став 3 од Законот за претпријатијата за патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61 и 33/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПАТИШТА ВРЗ ЦЕНАТА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО

1. Во Одлуката за определување на височината на надоместокот за патишта врз цената на бензинот и плинското масло („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/61) во точката 2 став 1 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „освен на количините што единиците и установите на Југословенската народна армија ги набавуваат од производителот или од складот на продавач на големо.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1962 година.

Р. п. бр. 304/62
22 јануари 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

55.

Врз основа на членот 10 став 3 од Законот за придонесот за општествените инвестициони фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61 и 52/61), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСКЛУЧИТЕЛНИТЕ ОСНОВИ ПО КОИ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ УПЛАТУВААТ ПРИДОНЕС ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

1. Во Одлуката за исклучителните основи по кои стопанските организации од определени дејности уплатуваат придонес за општествените инвестициони фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62) во точката 1 по зборот: „сообраќај“ зборот: „и“ се заменува со записка, а по зборот: „патишта“ записката и зборот: „што“ се заминуваат со зборовите: „и деловните банки што“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и на завршните сметки за 1962 година.

Р. п. бр. 22
22 јануари 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

56.

Врз основа на членот 17 во врска со членот 13 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/46 и 29/47), сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА БАЛЕТСКИТЕ УМЕТНИЦИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува основувањето и работата на Сојузот на балетските уметници на Југославија, според поднесените Правила усвоени на Конгресот на балетските уметници на Југославија одржан во Љубљана на 4 и 5 јули 1962 година.

Седиштето на Сојузот е во Загреб, а дејноста на Сојузот се простира на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

Бр. II/3-18573/1

13 декември 1962 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

57.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА СУРОВА НАФТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРОШУВАЧИ ВО 1963 ГОДИНА

1. За 1963 година се утврдуваат следните количини сурова нафта што производителите на сурова нафта: претпријатието „Нафта-плин“ — Загреб и претпријатието „Нафта-гас“ — Нови Сад ќе им ги испорачат на преработувачите (рафинериите) на нафта, и тоа:

Рафинерии на нафта
Риека Сисак Босан, Вкупно
Брод
(во тони)

а) „Нафта-плин“ — Загреб					
1) тип нафта	„Стружец“	—	404.000	284.000	688.000
2) " "	„Клоштар“	280.000	—	—	280.000
3) " "	„Дуго Село“	—	55.000	15.000	70.000
4) " "	„Криж“	—	—	36.000	36.000
5) " "	„Мрамор Брдо“	—	—	18.000	18.000
6) " "	„Буњани“	—	—	14.000	14.000
7) " "	„Гоило“	—	—	4.000	4.000
б) „Нафта-гас“ — Нови Сад					
1) тип нафта	„Елемир“	150.000	56.000	62.000	268.000
2) " "	„Кикинда“	—	—	82.000	82.000
3) " "	„Бока“	50.000	10.000	—	60.000
Вкупно:		480.000	525.000	525.000	1.530.000

2. Со договорите за купување и продажба на сурова нафта склучени помеѓу производителите на сурова нафта и рафинериите на нафта ќе се определат роковите за испорака на количините сурова нафта од точката 1 на оваа наредба.

3. Производителите на сурова нафта се должни да му ги пријават на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам количините на сурова нафта што ќе ги произведат над количините определени во точката 1 на оваа наредба, како и недоговорените или неиспорачаните количини.

Количините на сурова нафта од ставот 1 на оваа точка дополнително ќе ги распредели Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 411

22 јануари 1963 година

Белград

Секретар
за трговија и туризам,
Марјан Брецељ, с. р.

58.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА БАКАР, АЛУМИНИУМ, ОЛОВО, ЦИНК, СРЕБРО, БИЗМУТ И ЖИВА НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПОТРОШУВАЧИ ВО 1963 ГОДИНА

1. За 1963 година се утврдуваат следните количини на електролитен бакар, алуминиум, олово, цинк, сребро, бизмут и жива, што ги произведуваат: Рударско-топионичарски базен — Бор, Товарна глинице ин алуминија „Борис Кидрич“ — Кидричево, Творница лаких метала „Борис Кидрич“ — Шибеник, Творница глинице и алуминијума — Лозовац, Рудници и топионица олова и цинка „Трепча“ — Звечан, Рудници свинца ин топилница — Межица, Металуршко-хемијска индустрија „Цинкарна“ — Цеље, Хемијска индустрија „Зорка — Шабац, Рудник живага сребра — Идрија, и тоа за следните потрошувачи:

Потрошувачи	БАКАР				АЛУМИНИУМ			
	Рударско-топионичарски базен — Бор	Товарна — Кидричево	Творница — Лозовац	Творница — Шибеник	Рударско-топионичарски базен — Бор	Товарна — Кидричево	Творница — Лозовац	Творница — Шибеник
1) претпријатија на обоената металургија	8.400	19.500	4.500	—	(во тони)			
2) претпријатија на кабелската индустрија	11.000	—	—	—	—	—	—	—
3) претпријатија на воената индустрија	60	—	—	—	—	—	—	—
4) претпријатија на бродоградбата	80	—	—	—	—	—	—	—
5) претпријатија на југословенските железарници	200	—	—	—	—	—	—	—
6) претпријатија на машиноградбата	400	—	—	—	—	—	—	—
7) претпријатија на производителите на мотори и моторни возила	150	—	—	—	—	—	—	—
8) претпријатија на електроиндустријата	60	—	—	—	—	—	—	—
9) претпријатија на металопреработувачката индустрија	50	—	—	—	—	—	—	—
10) претпријатија на хемиската индустрија	—	—	—	—	—	—	—	—
11) монтажни претпријатија	—	—	—	—	—	—	—	—
12) занаетчиски претпријатија	—	—	—	—	—	—	—	—
13) трговски претпријатија	—	—	—	—	—	—	—	—
14) нерасподелено:								
а)	23.600	9.500	1.000	3.000	—	—	—	—
б)	2.000	1.000	500	—	—	—	—	—
Вкупно:	46.000	30.000	6.000	3.000	—	—	—	—

Потрошувачи:	О Л О В О		Ц И Н К		Потрошувачи:	С Р Е Б Р О		БИЗМУТ	ЖИВА
	"Треча" Звеча	опинина Межале	"Зорка" Шабал	"Цинкар- на" — Цеље		"Треча" Звеча	Рударско- топничар- ски базин Бор	"Треча" Звеча	Рудник Идрија
1) претпријатија на обоената металургија	2.560	6.500	2 460	5.100	12) занаетчиски претпријатија	—	5	—	—
2) претпријатија на кабелската индустрија	8.200	—	—	—	13) трговски претпријатија	—	—	—	—
3) претпријатија на воената индустрија	500	—	—	—	14) нерасподелено:				
4) претпријатија на бродоградбата	—	—	100	280	а)	80	—	60	440
5) претпријатија на југословенските железарници	100	100	1.600	2.400	б)	—	—	—	—
6) претпријатија на машиноградбата	200	—	360	180	Вкупно:	100	10	90	550
7) претпријатија на производителите на мотори и моторни возила	—	—	—	10					
8) претпријатија на електроиндустрија	500	—	310	130					
9) претпријатија на металопреработувачка индустрија	40	—	1.700	2.000					
10) претпријатија на хемиската индустрија	400	800	600	400					
11) монтажни претпријатија	—	—	50	50					
12) занаетчиски претпријатија	—	—	—	—					
13) трговски претпријатија	200	100	20	50					
14) нерасподелено:									
а)	68.300	10.500	11.300	6.700					
б)	1.000	—	500	500					
Вкупно:	82.000	18.000	19.000	17.800					

Потрошувачи:	С Р Е Б Р О		БИЗМУТ	ЖИВА	Потрошувачи:	С Р Е Б Р О		БИЗМУТ	ЖИВА
	"Треча" Звеча	Рударско- топничар- ски базин Бор	"Треча" Звеча	Рудник Идрија		"Треча" Звеча	Рударско- топничар- ски базин Бор	"Треча" Звеча	Рудник Идрија
1) претпријатија на обоената металургија	6	—	25	—	1) претпријатија на обоената металургија	—	—	—	—
2) претпријатија на кабелската индустрија	—	—	—	—	2) претпријатија на кабелската индустрија	—	—	—	—
3) претпријатија на воената индустрија	—	—	—	—	3) претпријатија на воената индустрија	—	—	—	—
4) претпријатија на бродоградбата	—	—	—	—	4) претпријатија на бродоградбата	—	—	—	—
5) претпријатија на југословенските железарници	—	—	—	—	5) претпријатија на југословенските железарници	—	—	—	—
6) претпријатија на машиноградбата	—	—	—	—	6) претпријатија на машиноградбата	—	—	—	—
7) претпријатија на производителите на мотори и моторни возила	—	—	—	—	7) претпријатија на производителите на мотори и моторни возила	—	—	—	—
8) претпријатија на електроиндустријата	—	2	—	—	8) претпријатија на електроиндустријата	—	2	—	—
9) претпријатија на металопреработувачката индустрија	—	3	—	—	9) претпријатија на металопреработувачката индустрија	—	3	—	—
10) претпријатија на хемиската индустрија	14	—	5	110	10) претпријатија на хемиската индустрија	14	—	5	110
11) монтажни претпријатија	—	—	—	—	11) монтажни претпријатија	—	—	—	—

2. Договорите за продажба и купување на бакар, алуминиум, олово, цинк, сребро, бизмут и жива ќе ги склучат со претпријатијата од точката 1 на оваа наредба, како со производителите:

1) претпријатијата на обоената металургија, претпријатијата на кабелската индустрија, претпријатијата на електроиндустријата, претпријатијата на металопреработувачката индустрија, претпријатијата на машиноградбата, претпријатијата на бродоградбата, претпријатијата на производителите на мотори и моторни возила, претпријатијата на хемиската индустрија, трговските претпријатија, занаетчиските претпријатија, монтажните претпријатија и претпријатијата на југословенските железарници — во количините за кои овие претпријатија ќе се договорот во соодветниот совет на Сојузната стопанска комора односно во соодветното деловно здружение;

2) претпријатијата што ќе ги определи Управата за работите на воената индустрија — за воената индустрија;

3) Дирекцијата за сировини — за нерасподелените количини од точката 1 под 14 под б). Овие количини ќе ги распредели во текот на 1963 година дополнително Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам;

4) претпријатијата на обоената металургија, претпријатијата на кабелската индустрија и претпријатијата на хемиската индустрија — за количините од точката 1 под 14 под а), а под услов тие претпријатија претходно да склучат со Југословенската банка за надворешна трговија договор дека ќе извезат метали, легури, валани, пресувани и влечени производи, јажиња, кабли, спроводници односно оксиди на метали, а во рамките на програмата за извоз и упатствата што ги донесол за 1963 година сојузниот Државен секретаријат за надворешна трговија.

3. Производителите од точката 1 на оваа наредба се должни да им даваат првенство на испораките по позициите од Југословенската банка за надворешна трговија до износот на количините утврдени во точката 1 под 14 под а) на оваа наредба.

Количините на производите од точката 1 под 14 под а) на оваа наредба што ќе останат нерасподелени во текот на 1963 година, ќе ги презема Дирекцијата за сировини по предлози од Југословенската банка за надворешна трговија.

4. Производителите од точката 1 на оваа наредба се должни на крајот на секој месец да му ги пријават на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам количините на бакар, алуминиум, олово, цинк и нивни легури, сребро, бизмут и жива произведени во текот на месецот од примарни и секундарни сировини (од руди, концентрати, отпадоци и остатоци на метали и легури) за сопствени потреби или за други претпријатија (сопствена или услужна преработка и доработка) над количините определени во точката 1 од оваа наредба, како и недоговорените и неиспорачаните количини. Овие количини ќе ги распредели дополнително во текот на 1963 година Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам.

5. Производителите и потрошувачите од точката 1 на оваа наредба се должни на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам, на

негово барање, да му доставуваат податоци за производството, испораките и залихите на производите од точката 1 на оваа наредба и на нивните преработки.

6. Потрошувачите од точката 1 под 1 до 13 на оваа наредба се должни секој месец да му ги пријават на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам сите количини на секундарни сировини (отпадоци и остатоци на бакар, алуминиум, олово, цинк и нивни легури) што ќе ги набават во текот на годината во земјата или што ќе ги увезат, без оглед на тоа дали самите ќе ги преработуваат или ќе им ги даваат на преработка на други претпријатија.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 412

22 јануари 1963 година

Белград

Секретар
за трговија и туризам,
Марјан Брецељ, с. р.

59.

Врз основа на точката 5 од Одлуката за користење на дотациите што од средства на Федерацијата им се одобрени на стопанските организации на поморскиот, речниот и воздушен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА ДОТАЦИЈАТА ИМ СЕ ОДОБРЕНИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОМОРСКИОТ, РЕЧНИОТ И ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ

1. Средствата предвидени во сојузниот буџет за давање дотации на стопанските организации на поморскиот, речниот и воздушниот сообраќај во 1963

година можат да се употребат под условите и на начинот што се предвидени со оваа наредба.

2. Средствата од точката 1 на оваа наредба ѝ ги одобрува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски (во понатамошниот текст: носителот на средствата на дотацијата) на односната стопанска организација (во понатамошниот текст: корисникот на дотацијата) која во смисла на точ. 3 и 4 од Одлуката за користење на дотациите што од средствата на федерацијата име се одобрени на стопанските организации на поморскиот, речниот и воздушниот сообраќај, со носителот на средствата на дотацијата склучила писмен договор за вршење редовен патнички сообраќај на определени линии.

Овие средства корисникот на дотацијата ги внесува во својот вкупен приход заради остварувања на соодветниот износ на доходот кој му овозможува нормално работење во вршењето на редовниот патнички сообраќај на линиите што се определени со Наредбата за утврдување линиите на поморскиот, речниот и воздушниот сообраќај што во 1963 година ќе се одржуваат заради потребите на јавниот сообраќај од интерес за федерацијата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/62).

3. Средствата од точката 1 на оваа наредба се одобруваат и се исплатуваат зависно од извршената работа на определени линии која е изразена со показател на минат пат (во наутички милји, бродски километри, авиоклометри) за секоја одделна линија. Овој показател служи како парична пресметковна единица на работа.

4. Пресметката за исплата на дотациите ја составува корисникот на дотацијата на образецот што е напечатан кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

5. Пресметката од точката 4 на оваа наредба корисникот на дотацијата му ја поднесува на заверка на носителот на средствата на дотацијата.

Носителот на средствата на дотација цени дали корисникот на дотацијата ги исполнил условите предвидени со договорот склучен со корисникот на дотацијата за вршење редовен патнички сообраќај на линиите од точката 2 став 2 на оваа наредба.

(Назив на претпријатието)

(Формат 297 × 210 mm)

ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА НА ДОТАЦИЈАТА

за поморски – речен – воздушен сообраќај во месецот _____ 1963 година

Договор број _____/1963 година

Реден број на линијата	Назив на линијата и категорија – вид на возилата	Отстојание авкм, бродски км, наутички милји	Број на возењата		Вкупно остварено авкм, бродски км, наутички милји	ИЗНОС НА ДОТАЦИЈАТА (ДИН.)	
			според договорот	остварено во пресметковниот период		на 1 авкм, бродски км, наутичка милја	вкупно за исплата
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
итн.							
		Сé					
1							
2							
3							
итн.							
		Сé					
ВКУПНО							

1963 година

Директор на претпријатието,

во _____

Дека во предната пресметка наведената работа е извршена во сé според условите на договорот и дека наведениот износ на дотацијата може да се исплати.

Белград, _____ 1963 година

(М.П.)

Заверува:
Секретаријат на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски,

Откако Ке ја прегледа пресметката носителот на средствата на дотацијата го утврдува на пресметката износот на средствата на дотацијата кој во смисла на точката 3 од оваа наредба треба да му се исплати на корисникот на дотацијата.

Ако носителот на средствата на дотацијата утврди дека корисникот на дотацијата е должен да плати договорна казна, Ке ја определи нејзината височина и Ке го назначи тоа на пресметката.

6. Средствата од точката 1 на оваа наредба ги исплатува месечно, врз основа на заверена пресметка, филијалата на Народната банка бр. 101-12 во Белград, како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство, во корист на жиро-сметката на корисникот на дотацијата, а на товар на сметката, и тоа:

- 1) 630-67 — Дотација на претпријатие на воздушниот сообраќај;
- 2) 630-68 — Дотација на претпријатие на поморскиот сообраќај;
- 3) 630-69 — Дотација на претпријатие на речниот сообраќај.

7. Износот на договорната казна од точката 5 став 4 на оваа наредба корисникот на дотацијата го уплатува кај филијалата на Народната банка бр. 101-12 во Белград во корист на сметката бр. 841-57 — Уплати на пресметаниот износ поради неизвршување на планот на воздушниот, поморскиот и речниот сообраќај.

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03—18
24 јануари 1963 година
Белград

Секретар
за сообраќај и врски,
Марин Цетиниќ, с. р.

60.

Врз основа на членот 32 став 1 точка 4 од Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55, 18/57 и 53/61) и членот 2 оддел I под а) точка 42 на Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58, 18/59 и 9/61), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Народната банка пропишува

УПАТСТВО

ЗА ВИСОЧИНАТА НА УПЛАТАТА ВО ГОТОВИ ПАРИ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧКИТЕ КРЕДИТИ ЗА КУПУВАЊЕ НА НАМЕШТАЈ

1. Корисниците на потрошувачки кредити за купување на намештај се должни да положат во готови пари најмалку 5% од износот на одобриениот кредит.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 7
10 јануари 1963 година
Белград

Гувернер
на Народната банка,
Никола Миљаниќ, с. р.

61.

Врз основа на членот 143 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Управата за царини пропишува

УПАТСТВО

ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР НАД СТОКИТЕ ВО КОНСИГНАЦИОНЕН ЛАГЕР И ЗА ЦАРИНЕЊЕТО НА ТАКВИТЕ СТОКИ

1. За стоките сместени во консигнационен лагер царински обврзник е стопанската организација ре-

гистрирана за работи на застапување странски фирми во чиј консигнационен лагер се сместени стоките (во понатамошниот текст: држателот на консигнационен лагер).

2. Држателот на консигнационен лагер може во иста зграда односно просторија да држи стоки од две или повеќе странски фирми ако обезбеди одвоено држење на стоки на разни фирми и одвоено водене евиденција за стоките на секоја од тие фирми. Во таков случај се смета дека држателот на консигнационен лагер има онолку консигнациони лагери колку странски фирми застапува.

3. Заради сместување на стоки во консигнационен лагер, држателот на консигнационен лагер ѝ поднесува на царинарницата декларација за сместување на стоки во консигнационен лагер (во понатамошниот текст: декларација), во три примерка.

Декларацијата ги содржи истите рубрики и податоци што ги содржи увозната царинска декларација, со тоа што држателот на консигнационен лагер е должен во нејзиното заглавје да втисне штембил: „Сместување на стоки во консигнационен лагер“.

4. Врз основа на поднесената декларација царинарницата врши преглед на стоките што Ке се сметат во консигнациониот лагер.

Прегледот на стоките може да се врши:

- 1) во царински магацин, царински склад, царински лагер, царинско сместиште или друго место каде што е стоката под царински надзор, или
- 2) во консигнационен лагер ако држателот на консигнациониот лагер го бара а царинарницата го одобри тоа.

5. Во случајот од одредбата под 1 на ставот 2 од точката 4 на ова упатство држателот на консигнационен лагер е должен на царинарницата да ѝ ги поднесе кон декларацијата сите исправи што се однесуваат на стоките (сметка, превозна исправа, спецификација, уверение за здравствена состојба и др.). По извршениот преглед држателот на консигнационен лагер врз основа на вториот примерок од декларацијата ги подига стоките и ги сместува во консигнациониот лагер.

6. Во случајот од одредбата под 2 на ставот 2 од точката 4 на ова упатство држателот на консигнационен лагер ѝ поднесува на царинарницата образложено писмено барање за преглед на стоките во консигнациониот лагер заедно со декларациите и исправите наведени во точката 5 на ова упатство.

По приемот на барањето за преглед на стоки во консигнационен лагер царинарницата донесува писмено решение со кое го усвојува или го одбива барањето. Еден примерок од тоа решение царинарницата му доставува на држателот на консигнациониот лагер.

Врз основа на решението со кое се одобрува преглед на стоки во консигнациониот лагер стоката под царинско обележје се отпрема во консигнациониот лагер на трошок на држателот на консигнациониот лагер.

По сместувањето на стоките во консигнациониот лагер царинарницата врши преглед на стоките врз основа на декларацијата поднесена кон барањето (став 1), и тоа во рок од пет дена од денот на подигањето на стоките.

7. Ако царинарницата при прегледот на стоките утврди кусок односно вишок на стоки, оштетување на стоки или какво и да е неслагање на фактичната состојба на стоките со податоците во декларацијата, таа Ке постапи според важечките прописи.

8. По извршениот преглед на стоките држателот на консигнациониот лагер ги книжи стоките во картотеката. Картотеката се состои од слободни листови од полукартон. Образецот на листот е отпечатен кон ова упатство и е негов составен дел. Образецот на листот го печатат држателите на консигнационите лагери на свој трошок.

Книжењето на стоките мора да се изврши во рок од 7 дена од денот на завршениот преглед на стоките.

Стоката од една рубрика на декларацијата во колоната Наименување на стоките според Привре-

мената општа царинска тарифа и Тарифата за данокот на промет, се книжи на посебен лист, ако е во прашање еден вид стока. Ако една рубрика од декларацијата содржи повеќе видови стоки, со оглед на димензиите или различните својства на стоките, секој вид стока се книжи на посебен лист. Во овој случај, на листот мора во соодветната колона да биде означен и редниот број од рубриката на декларацијата во која е пријавена таа стока.

9. Држателот на консигнационен лагер е должен да ѝ ги поднесе на царинарницата сите неполнети листови на картотеката, заради заверка. Листовите ѝ се поднесуваат на царинарницата со писмено барање за заверка.

Заверката се врши со ставање отпечаток на службениот печат на царинарницата во горниот десни агол на листот од картотеката.

Пред заверката царинарницата на секој лист картотека става реден број. Редните броеви на листовите не можат да се повторуваат и тие почнуваат од бројот 1 и се движат понатаму за секоја застапувана странска фирма.

Царинарницата води посебна евиденција за бројот на заверените листови на картотека и за редните броеви на тие листови, и тоа посебно за секој консигнационен лагер и за секоја застапувана странска фирма.

10. Оштетените листови од картотеката што ги заверила царинарницата мора држателот на консигнациониот лагер да ѝ ги врати на царинарницата која во замена ќе му издаде и завери нов лист под ист реден број, а оштетениот лист ќе го уништи.

11. Држателот на консигнационен лагер е должен во рок од два дена по завршеното книжење на стоките да ѝ поднесе на царинарницата спецификација на извршеното книжење, и тоа за секоја декларација посебно. Спецификацијата ги содржи следните податоци:

1) број и датум на декларацијата по која се книжени стоките;

2) број на листот на кој се книжени стоките.

Ако стока од една рубрика на декларацијата е книжена на повеќе листови (со оглед на димензиите или различните својства) во спецификацијата мора да се наведе и бројот на рубриката од соодветната декларација.

Спецификацијата од ставот 1 на оваа точка царинарницата ја приклучува кон третиот примерок од декларацијата на која се однесува спецификацијата.

12. Царинењето на стоки пуштени во промет од консигнационен лагер се врши во рокот од членот 202 на Правилникот за спроведување на Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/60), врз основа на увозна царинска декларација, која се поднесува во три примерка, посебно за стоките на секоја застапувана фирма, а според состојбата на стоките утврдена со прегледот заради внесување на стоките во консигнациониот лагер (член 199 од Правилникот за спроведување на Царинскиот закон).

Кон увозната царинска декларација од ставот 1 на оваа точка држателот на консигнационен лагер е должен да ѝ поднесе на царинарницата сметка, пријава за увозот на стоки и други исправи што се бараат при увозот и царинењето на односните стоки, како и спецификација со број и датум на декларацијата по која се сместени стоките во консигнациониот лагер, а по потреба и со број на рубриката од таа декларација и со број на листот на кој се книжени стоките.

Ако при царинењето на некоја стока се менуваат податоците дадени во листовите на картотеката (царински норми или тарифни броеви од тарифата за данокот на промет), кон спецификацијата мораат да се поднесат и соодветните потврди од надлежните органи врз основа на кои е извршено царинењето на односните стоки по друга царинска норма или друг тарифен број од тарифата за данокот на промет. Во овој случај таквата стока мора да биде посебно искажана во спецификацијата. Спецификацијата се прилага кон третиот при-

мерок од декларацијата по која е одаринета стоката.

Држателот на консигнационен лагер е должен при водењето на картотеката на стоките по системот на слободни листови, да се придржува особено кон начелата наведени во чл. 3, 11 и 12 од Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/61 и 2/63).

14. Ако вредноста на стоките во консигнационен лагер се менува врз основа на договор (менување на вкупната вредност на стоките во консигнационен лагер) или врз основа на налог од странската фирма (менување на вредноста на одделен вид стоки во границите на вкупниот износ на вредноста на стоките во консигнационен лагер), држателот на консигнациониот лагер е должен да ѝ поднесе на царинарницата барање за одобрување на исправката на вредноста на стоките и кон барањето да ја приложи соодветната документација.

По барањето од ставот 1 на оваа точка царинарницата донесува писмено решение.

Ако вредноста на стоките во консигнационен лагер се менува врз основа на договор, решението од ставот 2 на оваа точка го приклучува царинарницата кон решението за отворање на консигнационен лагер, со тоа што држателот на консигнациониот лагер е должен заверениот препис од решението да им го достави на органите наведени во членот 132 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62).

Ако вредноста на стоките во консигнационен лагер се менува врз основа на налог од странската фирма, држателот на консигнациониот лагер е должен да изврши исправка на податоците за вредноста на стоките на соодветниот лист односно листови на картотеката и за тоа во рок од два дена од денот на приемот на решението од ставот 2 на оваа точка да ѝ поднесе на царинарницата спецификација со:

1) број и датум на декларацијата по која се внесени во лагерот стоките чија вредност е исправена;

2) број односно броеви на листовите на кои е исправена вредноста на стоките;

3) податоци за новата вредност на стоките.

Спецификацијата од ставот 4 на оваа точка царинарницата ја приклучува кон третиот примерок од декларацијата по која стоките чија вредност е исправена се сместени во консигнациониот лагер.

15. Ако стоки од консигнационен лагер се враќаат во странство, држателот на консигнациониот лагер е должен на надлежната царинарница да ѝ поднесе барање за одобрение да можат стоките од консигнациониот лагер да се вратат во странство.

Кон барањето од ставот 1 на оваа точка држателот на консигнациониот лагер прилага спецификација на стоките што сака да ги врати во странство. Спецификацијата се поднесува во два примерка и мора да ги содржи сите податоци за стоките од соодветните листови на картотеката.

По барањето од ставот 1 на оваа точка царинарницата донесува писмено решение.

По донесувањето на решението и извршениот преглед на стоките царинарницата ја заверува поднесената спецификација.

Пакувањето и затворањето на колетите со вакви стоки се врши под царински надзор, а на колетите се ставаат царински пломби.

Стоките што од консигнациониот лагер се враќаат во странство ѝ се упатуваат на излезната царинарница со царинска пропратница.

Држателот на консигнационен лагер ја раздолжува својата картотека врз основа на решението на царинарницата со кое е одобрено враќањето на стоките во странство и врз основа на заверената спецификација.

16. Под условите од точката 15 на ова упатство можат со стоки од консигнационен лагер да се снабдуваат во домашните луѓи странски бродови што сообраќаат со странство, со тоа што тие стоки се упатуваат на брод со царинска пропратница.

стени во консигнационен лагер и за начинот на царинење на таквите стоки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/61).

24. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 15 февруари 1963 година.

Бр. 35615
31 декември 1962 година
Белград

Директор
на Управата за царини.
Никола Кмезиќ, с. р.

62.

Врз основа на членот 9 став 1 точка 2 и став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, Управата за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНОВУВАЊЕ И УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНАРНИЦИ И ЦАРИНСКИ ОДДЕЛИ

1. Се основуваат:

- 1) Царинарница во Цеље;
- 2) Царинарница во Копривница;
- 3) Царинарница во Ниш;
- 4) Царинарница во Зрењанин

2. Се основуваат:

- 1) Царински оддел на Царинарницата во Копривница, со седиште во Коториба;
- 2) Царински оддел на Царинарницата во Ниш, со седиште во Ниш;
- 3) Царински оддел на Царинарницата во Зрењанин, со седиште во Кикинда;
- 4) Царински оддел на Царинарницата во Осиек, со седиште во Винковци.

3. Се укинуваат:

- 1) Царинарницата во Коториба;
- 2) Царинарницата во Кикинда.

Работите на досегашната Царинарница во Коториба ги презема Царинарницата во Копривница, а работите на досегашната Царинарница во Кикинда — Царинарницата во Зрењанин.

4. Се укинуваат:

- 1) Царинскиот оддел на Царинарницата во Коториба, со седиште во Копривница;
- 2) Царинскиот оддел на Царинарницата во Марибор, со седиште во Цеље.

Работите на досегашниот Царински оддел на Царинарницата во Коториба, со седиште во Копривница ги презема Царинарницата во Копривница, а работите на досегашниот Царински оддел на Царинарницата во Марибор, со седиште во Цеље — Царинарницата во Цеље.

5. Ова решение влегува во сила на 1 февруари 1963 година.

Бр. 4073/2
29 декември 1962 година
Белград

Директор
на Управата за царини,
Никола Кмезиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за Сојузниот буџет за 1963 година, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62, се поткраднала грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1963 ГОДИНА

Во членот 2 во текстот „1 дел“ наместо бројот „54.893.000.000“ треба да стои бројот „54.893.900.000“.

Од Сојузната народна скупштина, 18 јануари 1963 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Основниот закон за организацијата на превозот со моторни возила во друмскиот сообраќај, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62, се поткраднала грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ПРЕВОЗОТ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА ВО ДРУМСКИОТ СООБРАЌАЈ

Во членот 49 во четвртиот и петтиот ред наместо зборовите: „автобускиот превоз“ треба да стојат зборовите: „ауто-такси превозот“.

Од Сојузната народна скупштина, 18 јануари 1963 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за привремено одлагање на примената на одредбите од чл. 22, 23 и 24 на Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62, се поткраднала грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО ОДЛАГАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 22, 23 И 24 НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

На крајот на текстот зборовите: „Претседател на Соборот на производителите, Пашко Ромац, с. р.“ треба да се бришат.

Од Сојузната народна скупштина, 18 јануари 1963 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за сметките кај Службата на општественото книговодство на кои се уплатуваат одделни видови приходи на буџетите и фондовите, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/63, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА КОИ СЕ УПЛАТУВААТ ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ

Во одделот II под А. во називот на сметката наведена под број 100 наместо зборовите: „под бр. 96 до 99“ треба да стојат зборовите: „под бр. 103 до 106“

Во истиот оддел под В. во увидната реченица наместо зборовите: „под бр. 86 до 127“ треба да стојат зборовите: „под бр. 95 до 131“.

Од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, Белград, 23 јануари 1963 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДАЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЕКВАДОР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЕКВАДОР

I

Се отповикува

Љубо Фауст, од должноста на извонреден пратеник и ополномоштен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Еквадор.

II

Се назначува

Лука Беламариќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на ФНРЈ во Венецуела, за извонреден пратеник и ополномоштен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Еквадор со седиште во Каракас.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 1
19 јануари 1963 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 27/60, 52/61 и 31/62), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За државен советник во сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи се назначува Мирко Мاستиловиќ, виш советник на истиот секретаријат.

Б. бр. 7
22 јануари 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 11 од Уредбата за Југословенскиот библиографски институт („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/62) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ БИБЛИОГРАФСКИ ИНСТИТУТ

Се разрешува од должноста на директор на Југословенскиот библиографски институт Милутин Иванушиќ, поради заминување на должноста во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за провета и култура.

Б. бр. 5
19 јануари 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 11 од Уредбата за Југословенскиот библиографски институт („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/62) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 21/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ БИБЛИОГРАФСКИ ИНСТИТУТ

За директор на Југословенскиот библиографски институт се назначува Вјера Ковачевиќ, член на Комисијата за организациони прашања на ЦК СКЈ.

Б. бр. 4
19 јануари 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 104 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА

I. Во Управниот одбор на Југословенската земјоделска банка се именуваат, и тоа:

за претседател:

1. Ристо Цунов, потпретседател на Извршниот совет на НР Македонија;

за потпретседател:

2. Илија Тепавац, потпретседател на Стопанската комора на НР Србија;

за членови:

3. Ристо Бајалски, потпретседател на Сојузната стопанска комора;

4. инж. Мишо Гурковиќ, претседател на Секцијата за земјоделство на Околиската стопанска комора — Сараево;

5. Буда Граховац, претседател на Управниот одбор на Советот за прехранбена индустрија на Секцијата за индустрија на Сојузната стопанска комора;

6. Василие Ковачев, директор на Комбинатот „Врбас“ во Врбас;

7. инж. Ѓука Мартиновиќ, директор на Шумскиот земјоделско-индустриски комбинат „Спачва“ — Винковци;

8. инж. Воислав Мијушковиќ, секретар на Секцијата за земјоделство и шумарство на Стопанската комора на НР Црна Гора;

9. Иван Море, потпретседател на Стопанската комора на НР Словенија;

10. инж. Осман Пирија, директор на земјоделското стопанство „Мостар“ во Мостар;

11. инж. Бранко Стојановиќ, потпретседател на Околинската стопанска комора — Крагуевац;

12. Иван Шпиќа, директор на индустриско-земјоделскиот комбинат Осиеќ;

13. Петар Вујец, директор на Агрокомбинат Мурска Собота;

14. Перо Зечевиќ, претседател на Секцијата за земјоделство на Сојузната стопанска комора и директор на Индустриско-земјоделскиот комбинат „Београд“.

II. Во Управниот одбор на Банката влегува претставник на Сојузот на комуналните банки на Југославија.

III. Генералниот директор и претседателот на Советот на работниот колектив на Банката се членови на Управниот одбор по својата положба.

Б. бр. 8

22 јануари 1963 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 50 од 18 декември 1962 година објавува:

Одлука за привременото финансирање на државните потреби на Народна Република Србија во периодот јануари-март 1963 година;

Одлука за одобрување Завршната сметка на Инвестициониот фонд на Народна Република Србија за 1961 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката на Општествениот фонд за школство на Народна Република Србија за измена и дополнување на финансикиот план за 1962 година;

Одлука за изборот и разрешувањето на судии;
Одлука за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на републичките државни органи и установи;

Упатство за постапка за утврдување условот за почетокот на работата на новооснованите училишта;

Упатство за премин на учениците од еден вид училиште во друг.

Во бројот 51 од 22 декември 1962 година објавува:

Закон за високото школство;

Закон за измени на Законот за мерките за спроведување на Законот за искористувањето на земјоделското земјиште;

Закон за основувањето на Вишата школа за специјални педагози;

Закон за основување заедници и заводи за социјално осигурување на подрачјата на автономните единици;

Закон за измени и дополненија на Законот за буџетот на Народна Република Србија за 1962 година;

Одлука за измени на Одлуката за височината на дневниците, надоместокот поради одвоен живот и надоместокот во вид на километража.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист на Народна Република Хрватска во бројот 49 од 13 декември 1962 година објавуваат:

Закон за месната надлежност и седиштата на околинските, окружните и окружните стопански судови во Народна Република Хрватска;

Закон за финансирањето на околинските, окружните и окружните стопански судови во Народна Република Хрватска;

Закон за финансирањето на јавните обвинителства во Народна Република Хрватска;

Закон за измени и дополненија на Законот за финансиските планови на републичките фондови што немаат посебен орган на управувањето;

Одлука за привременото финансирање на потребите на Народна Република Хрватска за месец јануари и февруари 1963 година.

Во бројот 50 од 20 декември 1962 година објавуваат:

Решение за измени во составот на Републичката комисија за признавање правото на пензија;

Правилник за архивите и евиденцијата на збирките на архивската граѓа;

Упатство за издавање дозвола за извоз на оргинална архивска граѓа во странство и за размена на архивската граѓа со странство;

Деловник на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците на Народна Република Хрватска.

Во бројот 51 од 27 декември 1962 година објавуваат:

Уредба за лучките капетани и капетаниите на пристаништа;

Уредба за укинување на Управата за поморство и Управата за речен сообраќај;

Одлука за доделување новогодишни награди на службениците и работниците на републичките државен органи, самостојни установи и организации.

Во бројот 52 од 31 декември 1962 година објавуваат:

Правилник за надоместување трошоците и загубената заработка на судиите поротници.

УРАДНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 37 од 6 декември 1962 година објавува:

Закон за фондот на НР Словенија за унапредување на производството и прикажувањето на филмови;

Препорачка за спроведување на општественото управување во воспитно-образовните установи во НРС;

Одлука за измена и дополнење на Одлуката за наградите и надоместоците на пратениците на Народното собрание на НРС;

Извештај за текуштите проблеми во врска со спроведувањето на општественото управување во воспитно-образовните установи во НРС.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 30 од 15 декември 1962 година објавува:

Решение за именување Совет за избор на филмови во Претпријатието за промет на филмови „Зета-филм“ Будва;

Упатство за полагање на дипломскиот испит на слушателите на курсеви при Учителската школа во Никшиќ;

Исправка на Законот за слатководното рибарство.

Во бројот 31 од 20 декември 1962 година објавува:

Правилник за условите за основавање и за организацијата и работата на природните лекувалишта;

Правилник за полагање на завршниот испит во музичката школа;

Наредба за определување установа на која ѝ се доставуваат преписи од пријавите на заболувањата од активна туберкулоза.

Во бројот 32 од 27 декември 1962 година објавува:

Одлука за привремено финансирање на Народна Република Црна Гора за периодот јануари-март 1963 година;

Одлука за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на републичките државни органи, самостојните установи и организации;

Програма за вакцинација на населението на територијата на Народна Република Црна Гора во 1963 година.

СОДРЖИНА :

	Страна
40. Уредба за организацијата и работата на органите на царинската служба — — —	61
41. Уредба за Сојузниот сообраќаен инспекторат — — — — — — — — — — — — — —	64
42. Уредба за Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба — — — — — — — — — —	64
43. Уредба за измени и дополнења на Уредбата за Привремената општа царинска тарифа — — — — — — — — — — — — — —	65
44. Уредба за измени и дополнења на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани — — — — — — — —	66
45. Уредба за дополнење на Уредбата за данокот на промет — — — — — — — — — —	67
46. Уредба за дополнење на Уредбата за основање Дирекција на објектите за општодржавните потреби на репрезентацијата — — — — — — — — — — — — — —	67
47. Уредба за измена на Уредбата за Институтот за криминолошки и криминалистички истражувања — — — — — — — — — — — — — —	67
48. Одлука за начинот на користење на дотацијата предвидена во Сојузниот буџет за 1963 година за инвестиции во областа на туризмот — — — — — — — — — — — — — —	68
49. Одлука за употреба на средствата за изградба на складови за сместување и чување на државни материјални резерви — — — — — — — — — — — — — —	68
50. Одлука за овластување Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и општа управа да изврши распоред на средствата предвидени за зголемување на платите — — — — — — — — — — — — — —	69
51. Одлука за приходите со кои Сојузниот завод за статистика самостојно располага заради финансирање на определени расходи — — — — — — — — — — — — — —	69
52. Одлука за гарантираните цени на гравот од родот на 1963 и 1964 година — — — — — — — — — — — — — —	70
53. Одлука за исклучително покачување на цената на јагленот — — — — — — — — — — — — — —	70
54. Одлука за дополнење на Одлуката за определување на височината на надоместокот за патишта врз цената на бензинот и плинското масло — — — — — — — — — — — — — —	70
55. Одлука за дополнење на Одлуката за исклучителните основи по кои стопанските организации од определени дејности уплатуваат придонес за општествените инвестициони фондови — — — — — — — — — — — — — —	70
56. Решение за одобрување основањето и работата на Сојузот на балетските уметници на Југославија — — — — — — — — — — — — — —	71
57. Наредба за задолжителна испорака на сурова нафта на определени потрошувачи во 1963 година — — — — — — — — — — — — — —	71
58. Наредба за задолжителна испорака на бакар, алуминиум, олово, цинк, сребро, бизмут и жива на определени категории потрошувачи во 1963 година — — — — — — — — — — — — — —	71
59. Наредба за условите и начинот на употребата на дотациите што од средствата на федерацијата им се одобрени на стопанските организации на поморскиот, речниот и воздушниот сообраќај — — — — — — — — — — — — — —	73
60. Упатство за височината на уплатата во готови пари при користењето на потрошувачките кредити за купување на намештај — — — — — — — — — — — — — —	74
61. Упатство за царинскиот надзор над стоките во консигнационен лагер и за царинењето на таквите стоки — — — — — — — — — — — — — —	74
62. Решение за основавање и укинување на царинарници и царински оддели — — — — — — — — — — — — — —	77
Исправка на Законот за Сојузниот буџет за 1963 година — — — — — — — — — — — — — —	77
Исправка на Основниот закон за организацијата на превозот со моторни возила во друмскиот сообраќај — — — — — — — — — — — — — —	77
Исправка на Одлуката за привремено одлагање на примената на одредбите од чл. 22, 23 и 24 на Законот за измени и дополнења на Законот за јавните службеници — — — — — — — — — — — — — —	77
Исправка на Наредбата за сметките кај Службата на општественото книговодство на кои се уплатуваат одделни видови приходи на буџетите и фондовите — — — — — — — — — — — — — —	77